

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 март 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Хакики Исмаил од с. Орашје, Тетово УП2 09-40/21 од 11 февруари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-109 од 3 февруари 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-109 од 3 февруари 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Хакики Исмаил од с. Орашје, Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-40/21 од 11 февруари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-109 од 3 февруари 2021 година издадено од КЕЦ Тетово.

Во приговорот стои дека при градење на објектот мрежата не била во близина. Според Електродистрибуција, извршена е неовластена дислокација на среднонапонскиот далекувод кој што поминувал над местото каде што сега е изграден објектот. Поставен е нов среднонапонски бетонски столб во оградата на барателот.

На седницата од 26 февруари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-40/21 од 11 февруари 2021 година
2. Одговор на Приговор од 23 февруари 2021 година со прилог:
 - GIS скица
 - Слики од објектот
 - РОБСП бр. 11-109 од 3 февруари 2021 година на КЕЦ Тетово.

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави информација околу тоа дали се води соодветна постапка за настанатата ситуација односно неовластената дислокација, при што на 4 март 2021 година беше доставен одговор, во кој е наведено дека настанатата ситуација е пријавена и пред надлежните органи и за истата се води соодветна постапка.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–40/21
11 март 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски